

Минимални основен пакет на услуги (МОПУ) за репродуктивно здравје



Цел 1
Здравствениот сектор да го одреди телото кое ќе ја **ВОДИ** реализацијата на ПОПУ

- Назначување на службеник за РЗ
- Средби за разгледување на спроведувањето на мерките за РЗ
- Известување на здравствениот сектор од страна на службеникот за РЗ
- Достапност и користење на комплетите и материјалите за РЗ

РЗ Ком. 0

Цел 5
План за СЕОПФАТНИ РЗ услуги интегрирани во системот на примарна здравствена заштита

- Собирање на релевантни информации и податоци
- Идентификување на локации за идно давање на сеопфатни РЗ услуги
- Проценка на капацитетот на вработените и планирање на обуки
- Нарачување на опрема и материјали за РЗ

РЗ Ком. 4

РЗ Ком. 5

РЗ Ком. 7

Цел 2
Спречување на **СЕКСУАЛНОТО НАСИЛСТВО** и давање на помош на жртвите

- Воспоставување на посебен систем на заштита за жени и девојки
- Медицински услуги и психо-социјална поддршка на располагање на жртвите
- Информирање на заедницата за услугите

РЗ Ком. 3

РЗ Ком. 9

Општа цел
Намалување на **морталитетот, морбидитетот и попреченостите** во популациите погодени од кризи (бегалци/внатрешно раселени лица или популации кои се нивни домаќини)

Цел 4
Спречување на прекумерниот морбидитет и морталитет кај **МАЈКИТЕ И НОВОРОДЕНЧИЊАТА**

- Достапни итни акушерски услуги и грижа за новороденчињата
- Воспоставување на систем за упатување кој работи 24/7
- Комплети за чисто породување за учесниците во породувањето и за видливо бремените жени
- Информирање на заедницата за услугите

Цел 3
Намалување на пренесувањето на ХИВ

- Безбедна и рационална трансфузија на крв
- Практикување на стандардни мерки на претпазливост
- Достапни бесплатни кондоми

РЗ Ком. 1

Стандардни мерки на претпазливост преку ком. 1-12

РЗ. Ком.



РЗ Ком. 2

РЗ Ком. 6

РЗ Ком. 8

РЗ Ком. 9

РЗ Ком. 10

РЗ Ком. 11

РЗ Ком. 12

	КРИЗА	ПО КРИЗАТА	Комплетот за РЗ е наменет за употреба во период од 3 месеци за различен број на популација и се дели на три „блока“, како што е дадено подолу:		
	Бруто стапка на морталитет >1 смрт/10.000/ден	Морталитетот се враќа на нивото на околните популации	Блок 1: Шест комплекта се наменети да се користат на ниво на заедницата и на примарната здравствена грижа за 10.000 лица/3 месеци		
ОБЛАСТ	МИНИМАЛНИ (ПМПУ) РЗ УСЛУГИ	СЕОПФАТНИ РЗ УСЛУГИ	БР. НА КОМПЛЕТОТ	ИМЕ НА КОМПЛЕТОТ	БОЈА
СЕМЕЈНО ПЛАНИРАЊЕ	<ul style="list-style-type: none"> Обезбедување на контрацептивни средства, како кондоми, таблети, инекции и спирали за да се задоволи побарувачката 	<ul style="list-style-type: none"> Наоѓање и набавка на контрацептивни средства Обука на вработените Воспоставување на сеопфатни програми за семејно планирање Едукација за заедницата 	Комплет 0	Примена	Портокалова
			Комплет 1	Кондоми (Дел А се машки кондоми + Дел Б се женски кондоми)	Црвена
			Комплет 2	Чисто породување(поединечно) (Дел А + Б)	Темно сина
			Комплет 3	По силување (Дел а + Б)	Розева
			Комплет 4	Орална и инекциска контрацепција	Бела
РОДОВО ЗАСНОВАНО НАСИЛСТВО	<ul style="list-style-type: none"> Координирање на механизмите за спречување на сексуално насилство со здравствениот и другите сектори/кластери Обезбедување на клиничка грижа за жртвите на силување Информирање на заедницата за услугите 	<ul style="list-style-type: none"> Проширување на медицинската, психолошката, социјалната и правната помош за жртвите Спречување и справување со други форми на РЗН, вклучувајќи семејно насилство, присилен/ран брак, ампутација на женските гениталии Организирање на едукација за заедницата Вклучување на мажи и момчиња во програмите за РЗН 	Комплет 5	СПИ	Тиркизна
			Блок 1 содржи шест комплекта. Предметите во овие комплекти се наменети за употреба од давателите на услуги за РЗ грижа на ниво на заедницата и примарната здравствена заштита. Комплетите содржат лекови и потрошни средства. Комплетите 1, 2 и 3 се поделени посебно на дел А и Б, а секој од нив може да се нарача посебно.		
			Блок 2: Пет комплекта треба да се користат на ниво на заедницата и на примарната здравствена грижа на 30.000 лица/3 месеци		
			Комплет 6	Породување (здравствена установа)	Кафеава
			Комплет 7	Спирала	Црна
ГРИЖА ЗА МАЈКИТЕ И НОВОРОДЕНЧИ ЊАТА	<ul style="list-style-type: none"> Достапност на итни акушерски услуги и грижа за новороденчињата Воспоставување на 24/7 систем за упатување за итни акушерски услуги и случаи со новороденчиња Комплет за чисто породување за учесниците во породувањето и за видливо бремените жени Информирање на заедницата за услугите 	<ul style="list-style-type: none"> Пружање на антенатална грижа Пружање на постнатална грижа Обука на стручни лица (акушерки, медицински сестри, доктори) за итни акушерски услуги и грижа за новороденчињата Подобар пристап до основните и сеопфатните акушерски услуги и грижа за новороденчињата 	Комплет 8	Справување со компликации од абортус	Жолта
			Комплет 9	Шиене на повреди (вагина и цервикс) и вагинален преглед	Виолетова
			Комплет 10	Породување со вакуум (рачно)	Сива
			Блокот 2 се состои од пет комплекта кои содржат потрошни материјали и материјали за повторна употреба. Предметите во овие комплекти е наменети за употреба на обучени здравствени работници со дополнителни вештини за акушерство и одредени гинеколошки и неонатални вештини на ниво на здравствен центар или болница		
СПИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ И ХИВ, ПРЕВЕНЦИЈА И ТРЕТМАН	<ul style="list-style-type: none"> Организирање на безбедна и рационална трансфузија на крв Почитување на стандардните мерки за претпазливост Гарантирање на достапност на бесплатни кондоми Обезбедување на синдроматски пристап во клиничките услуги за пациентите кои добиваат грижа АРВ лекување за пациенти кои веќе примаат АРВ лекарства, и спречување на пренесување од мајка на дете, во најкус рок 	<ul style="list-style-type: none"> Воведување на сеопфатни услуги за превенција и лекување на СПИ, вклучувајќи и системи за надзор на СПИ Соработка за воспоставување на сеопфатни ХИВ услуги Обезбедување на грижа, поддршка и лекување на лицата кои живеат со ХИВ/СИДА Зголемување на свесноста за услугите за превенција, грижа и лекување на СПИ 	Комплет 11	Ниво на упатување за репродуктивно здравје (Дел А+Б)	Флуоресцентна зелена
			Комплет 12	Трансфузија на крв	Темно зелена
			Блокот 3 се состои од два комплекта со потрошни материјали и материјали за повторна употреба за да се овозможи целосна итна акушерска грижа и грижа за новороденчињата на ниво на специјалистичка болница за упатување (хируршка гинекологија). Се проценува дека една болница на ова ниво покрива популација од околу 150.000 лица. Комплетот 11 има два дела, А и Б, кои Забелешка: Агенциите не треба да зависат исклучиво од меѓуагенциските Комплекти за РЗ и треба да направат планови како да ја интегрираат набавката на материјали за ПМПУ/РЗ во нивните редовни системи за здравствени набавки.		

Како да се нарача брошурата „РЗ Комплетот за кризи“:

UNFPA – Контактирате со локалните канцеларии или пишете на
 220 East 42nd Street
 New York, NY 10017 USA
 Tel: + 1 212 297 5245
 Fax: +1 212 297 4915
 Email: hru@unfpa.org
www.rhrc.org/resources/rhrkit.pdf

Како може да нарачат Комплекти за РЗ:

Одделот за набавки на UNFPA
 Тим за итни набавки
 Midtermolen 3
 2100 Copenhagen
 Denmark
 Tel: +45 3546 7368 / 7000
 Fax: + 45 3546 7018
procurement@unfpa.dk

Ресурси:

- ▶ Репродуктивното здравје во хуманитарен контекст: Меѓуагенциски теренски прирачник: http://www.iawg.net/resources/field_manual.html
- ▶ Модул за учење на далечина за МОРУ: <http://misp.rhrc.org>
- ▶ SPRINT Прирачник за олеснувачи за СРЗ Координација: www.ippfeseaor.org/en/Resources/Publications/SPRINTFacilitatorsManual.htm
- ▶ UNFPA/Save the Children Комплет за сексуално и репродуктивно здравје на малолетници во хуманитарен контекст: прилог кон Меѓу-агенцискиот теренски прирачник за репродуктивно здравје во хуманитарен контекст: www.unfpa.org/public/publications/pid/4169
- ▶ RHRC Прирачник за следење и евалуација: www.rhrc.org/resources/general_fieldtools/toolkit/
- ▶ CDC Прирачник за проценка на РЗ за жени погодени од конфликт: <http://www.cdc.gov/reproductivehealth/Refugee/RefugeesProjects.htm>
- ▶ Меѓуресорска работна група за репродуктивно здравје во кризи: www.iawg.net
- ▶ Конзорциум за мерки за репродуктивно здравје во криза (RHRC): www.rhrc.org

